

Бр. 05-293/11
12.08 2021 год.
БЕРОВО

Датум на производство, трговија и услуги
ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово
Бр. 0507-110
12.08 2021 год.
ВИНИЦА

ДОГОВОР

Договор за набавка на масло за горење-екстра лесно ЕЛ/1 за грејната сезона 2021/2022

Склучен на _____ година во Берово, меѓу:

1. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа-Берово со адреса на ул. Младински Кеј бр. 2-А, застапувана од Директорот Маја Николова (во натамошниот текст: Договорен орган), ЕМБС 4089693

2. Друштво за производство, трговија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Винаца, со ЕМБС 6902952 и ЕДБ 4005013503660, седиште на Населено место без уличен систем Јакимово, Винаца престапувано од управител Даме Ристов од с. Јакимово-Винаца во понатамошниот текст: Носител на набавката;

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

член 1

Предмет на овој договор е набавка на масло за горење-екстра лесно ЕЛ/1 за грејната сезона 2021/2022, во количина 4500 литри, согласно понудата на носителот на набавката дадена како Прилог 1 на овој договор.

Количината од став 1 на овој член е максимална и договорниот орган нема обврска да ја набави целата количина за времетраењето на договорот.

3. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

член 2

Вкупната вредност на договорот ќе се утврди врз основа на реално извршените испораки, но нема да го надмине износот од 222.773,40 денари без вклучен ДДВ. Данокот на додадена вредност изнесува 40.099,2 денари или вкупна вредност од 262.873,00 денари.

член 3

Единична цена по литар масло за горење -екстра лесно 1 (ЕЛ-1) ќе се утврдува на денот на испораката и истата ќе биде условена од последната Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати од страна на Регулаторната комисија за енергетика и објавена во *Сл. весник на РМ *намалена за работот постигнат на електронската аукција кој изнесува 3,03 денари/литар без ддв, со ддв изнесува 3,58 денари за литар и истиот останува фиксен за целокупното времетраење на договорот.

4. РОК И НАЧИН НА ИСПОРАКАТА

член 4

Носителот на набавката е должен во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на доставента писмена нарачка од страна на договорниот орган да ја испорача нафтата. Испораката на предметот на договорот ќе се врши во работни денови од 08.30 до 16.30 часот. Испораката ќе се изврши со целата

порачана количина еднократно. Испораката на предметот на набавката од страна на носителот на набавката ќе се врши со цистерни кои имаат протокомерач баждарен од страна на Бирото за метрологија со цел утврдување на точно истоварената количина на масло за горење, со запазување на стандардите за транспорт на нафтени деривати.

член 5

Договорниот орган го задржува правото да ја контролира количината на испорачаното масло за горење при приемот преку соодветно вагање на цистерната пред и по испораката на маслото за горење и преку кантарната белешка добиена при вагањето. Носителот на набавката нема право да го одбие вагањето. Трошоците за вагањето ги сноси договорниот орган.

член 6

Испораката се смета за извршена по потпишувањето на испратницата од страна на овластен представник на крајниот корисник и претставник на Носителот на набавката. Испратницата ја дава носителот на набавката во моментот на примопредавањето на маслото за горење, со внесување на точно испорачаната количина.

член 7

Во случај на доцнење со испорака на горивото од страна на носителот на набавката, договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна-пени. Договорната казна се определува со висина на 0,5 % за секој ден задоцнување од вредноста на неиспорачаното гориво.

5. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

член 8

Плаќањето ќе се врши по секоја извршена испорака на маслото за горење, а врз основа на доставената фактура од страна на Носителот на набавката. Договорниот орган ќе го изврши плаќањето за испорачаното масло за горење во рок од 30 (триесет) календарски денови сметано од денот на приемот на фактурата во архивата на договорниот орган.

Кон фактурата за плаќање задолжително се приложува придружен документ (испратница) потпишана и заверена од овластен претставник на крајниот корисник и Носителот на набавката, со кој се потврдува приемот на маслото за горење.

Договорниот орган има право да ги одбие казнените пенали од фактурата на Носителот на набавката доколку има задоцнување во испораката на маслото за горење.

6. КВАЛИТЕТ НА ИСПОРАКИТЕ

член 9

Квалитетот на маслото за горење ЕЛ-1 што е предмет на овој договор мора да одговара на важечките стандарди или техничките барања утврдени од Правилникот за квалитетот на течните горива („Службен весник на РМ.,

бр. 90/2006, бр.88,91,97,105,157/2007 И бр.15, 78/2008) и да биде во согласност стандардот МКС БХ2.430.

член 10

Квалитетот на понуденото масло за горење екстра лесно 1 (ЕЛ-1) треба да биде во согласност со правилникот за квалитет на течни горива („Службен весник на РМ,, бр.90/2006, бр.88,91,105,157/2007 и бр. 15,78/2008), и да биде во согласност со стандардот МКС. БХ2.430. Како гаранција за квалитетот на понуденото масло за горење екстра лесно1 (ЕЛ-1), Носителот на набавката при испораката треба да достави документ (сертификат) за докажување на сообразноста на квалитетот на понуденото гориво кој му е издаден од страна на производителот, испорачателот или овластената независна лабораторија. Документот (сертификатот) со кој Носителот на набавката ќе го докаже квалитетот на понуденото гориво треба да биде изготвен според образецот ТГ-1 објавен во („Службен весник на Република Македонија,, бр.90/2006).

7. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

член 11

Носителот на набавката, нафтените деривати ги декларира тежински или волуметарски преку мерни инструменти одобрени од официјален орган за контрола на мери и скапоцени метали сведени на петнаесет степени С -Биро за метерологија.

член 12

Носителот на набавката се обврзува да издаде испраница и документ за квалитетот на маслото за горење во секоја пратка одделно.

член 13

Приговор за квантитетот се доставува до носителот на набавката веднаш по констатирање на кусокот.

Доставениот приговор, носителот на набавката е должен да го разгледа и да му одговори на договорниот орган веднаш или најдоцна во рок од три дена.

Доколку се утврди оправданост на приговорот се составува записник и носителот на набавката е должен да издаде книжно одобрение на договорниот орган за констатираниот кусок.

член 14

Заради остварување на правото на рекламација договорниот орган и носителот на набавката се согласни по потреба заеднички да земат примерок од маслото за горење ЕЛ-1, во моментот на испораката. Земениот примерок се чува најдолго три дена.

Доколку рекламацијата не биде прифатена од страна на носителот на набавката, тогаш заедничкиот примерок од рекламираниот дериват се

анализира во овластена контролна лабораторија која спогодбено ќе ја одобрат двете страни.

Резултатите од оваа конфорна лабораторија се меродавни и за двете страни.

Доколку се констатира отстапување од декларираниот квалитет, трошоците за испитувањето, како и трошоците предизвикани од неадекватниот квалитет, паѓаат во целост на товар на носителот на набавката.

8. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

член 15

Договорниот орган се обврзува дека ќе изврши плаќање на фактурите по однос на предметот на набавката, по извршена испорака во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата и испратницата во архивата на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово .

9.ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ И ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

член 16

Договорните страни се ослободуваат од преземените обврски по овој договор во случај на настани и околности што се предизвикани независно од нивната воља ,а што го отежнуваат или оневозможуваат извршувањето на договорот.

член 17

Како случај и околности настанати независно од вољата на договорните страни се сметаат :воени дејствија,пожар,хаварии,собраќајни и други незгоди и во други случаи што непосредно влијаат на извршување на обврските.

член 18

Доколку носителот на набавката не е во можност поради горенаведените причини да ги испорача договорените количини масло за горење должен е писмено во рок од 24 часа да го извести договорниот орган.

10.РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

член 19

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот.

член 20

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот должна е тоа да и го соопшти на другата страна без одлагање.

Со писменото известување се смета дека договорот е еднострано раскинат.

Со расинување на договорот страните се должни да ги измират настанатите обврски до расинувањето на доворот.

11.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

член 21

Овој Договор стапува на сила од моментот на неговото потпишување од овластените преставници на договорните страни.

член 22

Договорните страни можат да ги исполнат или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави по писмена форма.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмен облик и ако се потпишани од двете договорни страни.

Овој Договор може да се изменува и дополнува со Договор за изменување и дополнување потпишан од овластени преставници на договорните страни.

член 23

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор ,а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено, Ќе ги решава надлежниот суд во Берово ж.

член 24

Овој договор е составен во 4 (четири) примероци ,од кои по 2(два)примерока за секоја страна.

ДОГОВОРЕН ОРГАН :
ЈУ Меѓуопштински центар
за социјална работа Берово

Директор
Маја Николова



НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА:
Друштво за производство ,трговија
и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ

Јакимово, Винаца
Управител
Даме Ристов

